

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## на Република Северна Македонија

Број 255

26 октомври 2020, понеделник

година LXXVI

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



### СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3282. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата Република Северна Македонија.....	2	3286. <b>Решение</b> за именување на в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.....	3
3283. <b>Решение</b> за именување директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата Република Северна Македонија .....	2	3287. <b>Решение</b> за разрешување од должноста директор на Бирото за јавна безбедност .....	3
3284. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам .....	2	3288. <b>Решение</b> за именување на директор на Бирото за јавна безбедност .....	3
3285. <b>Решение</b> за разрешување од должноста в.д. директор на Агенцијата за лекови и медицински средства .....	3	3289. <b>Решение</b> за ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови.....	4
		3290. <b>Одлука</b> за утврдување на највисоките малопродажни цени на нафтните деривати и горива за транспорт ...	4
		<b>Огласен дел</b> .....	1-104

**ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА  
МАКЕДОНИЈА****3282.**

Врз основа на член 26 став 1 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013, 34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Пеце Мирчевски се разрешува од должноста директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 -9865/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3283.**

Врз основа на член 26 став 1 од Одлуката за основање на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 37/98, 45/98, 28/99, 61/99, 21/2001, 30/2001, 21/2002, 69/2003, 147/2007, 139/2008, 87/2009, 135/2009, 67/2010, 37/2011, 136/2012, 95/2013, 34/2014, 38/2014, 90/2014, 88/2015, 45/2016 и 188/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

1. Пеце Мирчески се именува за директор на Службата за општи и заеднички работи на Владата на Република Северна Македонија, досегашен директор на Службата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија.“

Бр. 20 -9866/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3284.**

Врз основа на член 128-б од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/2009, 124/2010, 18/2011, 36/2011, 54/2011, 13/2012, 144/2012, 25/2013, 79/2013, 137/2013, 163/2013, 27/2014, 28/2014, 42/2014, 115/2014, 149/2014, 187/2014, 44/2015, 129/2015, 217/2015, 226/2015, 30/2016, 31/2016, 39/2016, 71/2016, 132/2016, 35/2018, 64/2018, 168/2018 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.244/2019 и 18/2020), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ**

1. Од должноста вршител на должноста директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам, орган во состав на Министерството за транспорт и врски се разрешува Локман Лимани.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -9867/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3285.**

Врз основа на член 4 и член 4-а од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА В.Д. ДИРЕКТОР  
НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ  
СРЕДСТВА**

1. Од должноста вршител на должноста директор на Агенцијата за лекови и медицински средства, се разрешува Висара Риза.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 -9868/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3286.**

Врз основа на член 4 и член 4-а од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/2007, 88/2010, 36/2011, 53/2011, 136/2011, 11/2012, 147/2013, 164/2013, 27/2014, 43/2014, 88/2015, 154/2015, 228/2015, 7/2016, 53/2016, 83/2018, 113/2018 и 245/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА В.Д. ДИРЕКТОР НА  
АГЕНЦИЈАТА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ  
СРЕДСТВА**

1. Љирим Шабани се именува за вршител на должноста директор на Агенцијата за лекови и медицински средства.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9869/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3287.**

Врз основа на член 16 став 1 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР  
НА БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. Од должноста директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерството за внатрешни работи, се разрешува Сашо Тасевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9871/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година        на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**3288.**

Врз основа на член 16 од Законот за полиција („Службен весник на Република Македонија“ бр. 114/2006, 6/2009, 145/2012, 41/2014, 33/2015, 31/2016, 106/2016, 120/2016, 21/2018 и 64/2018), Владата на Република Северна Македонија на седницата одржана на 20 октомври 2020 година, донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА**  
**БИРОТО ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ**

1. Сашо Тасевски се именува за директор на Бирото за јавна безбедност, орган во состав на Министерство за внатрешни работи, за време од четири години, досегашен директор на Бирото за јавна безбедност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 20 – 9872/1                      Претседател на Владата  
20 октомври 2020 година            на Република Северна Македонија,  
Скопје                                      **Зоран Заев, с.р.**

**АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА**  
**НЕДВИЖНОСТИ**

**3289.**

Врз основа на член 83 став 7 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/2013, 41/2014, 115/2014, 116/2015 153/2015, 192/2015, 61/2016, 172/2016 11 64/2018), директорот на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

**РЕШЕНИЕ**  
**ЗА СТАВАЊЕ ВО ПРИМЕНЕ НА БАЗАТА НА**  
**ПОДАТОЦИ ОД ДИГИТАЛНИТЕ КАТАСТАРСКИ**  
**ПЛАНОВИ**

На ден 2.10.2020 година се става во примена базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брвеница – вон град, која е во надлежност на одржување на Одделението за катастар на недвижности Тетово.

Со денот на ставање во примена на базата на податоци од дигиталните катастарски планови за катастарската општина Брвеница – вон град, престануваат да важат аналогните катастарски планови за катастарската општина Брвеница – вон град.

Оваа решение влегува во сила со денот на донесување, а ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 0917-12181/1  
2 октомври 2020 година                      Директор,  
Скопје    м-р **Борис Тунцев, с.р.**

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА**  
**ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА**  
**РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА**

**3290.**

Врз основа на член 24, став (1), точка 1), алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.96/19) и член 8 од Правилникот за формирање на највисоки малопродажни цени на одделни нафтени деривати и горива за транспорт („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 108/20 и 133/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија, на седницата одржана на 26.10.2020 година, донесе

**ОДЛУКА**  
**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИ МАЛОПРО-**  
**ДАЖНИ ЦЕНИ НА НАФТЕНИТЕ ДЕРИВАТИ И**  
**ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ**

Член 1

(1) Највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт, изнесуваат:

- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	58,50 (денари/литар)
- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	60,50 (денари/литар)
- Дизел гориво –		
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	50,50 (денари/литар)
- Масло за горење –		
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	50,00 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	26,938 (денари/килограм)

(2) Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките цени утврдени во став (1) од овој член.

(3) Највисоките малопродажни цени формирани согласно со став (1) на овој член, освен цената за Мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на Мазутот М-1 НС важи франко склад на трговец на големо со нафтени деривати и горива за транспорт во земјата.

(4) Во највисоките малопродажни цени формирани согласно со овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот за данокот за додадена вредност.

#### Член 2

(1) Во највисоките малопродажни цени на нафтени деривати и горива за транспорт утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржани се и највисоките набавни цени, коишто изнесуваат:

- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	18,550 (денари/литар)
- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС – 98	-	20,213 (денари/литар)
- Дизел гориво –		
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	18,000 (денари/литар)
- Масло за горење –		
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	17,794 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	19,439 (денари/килограм)

#### Член 3

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, содржан е надоместок за трошоци за работење преку склад и трговска маржа, којшто за Еуросупер БС-95 е во износ од 5,614 денари/литар, за Еуросупер БС-98 е во износ од 5,646 денари/литар, за Еуродизел БС (Д-Е V) е во износ од 5,596 денари/литар, за Екстра лесно 1 (ЕЛ-1) е во износ од 5,368 денари/литар, додека за Мазутот М-1 НС надоместокот е во износ од 2,500 денар/килограм.

#### Член 4

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука, со исклучок за Мазутот М-1 НС, содржан е надоместокот за транспортни трошоци од склад до бензински станици во износ од 0,75 денари/литар за сите нафтени деривати.

#### Член 5

Во највисоките малопродажни цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина што согласно член 184 став 2 алинеја 2 од Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон:

- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,080 (денари/литар)
- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,080 (денари/литар)
- Дизел гориво –		
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,030 (денари/литар)
- Масло за горење –		
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,040 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,050 (денари/килограм)

#### Член 6

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што согласно член 24 став (3) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците при увоз и/или производство на нафтени деривати:

- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	0,890 (денари/литар)
- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	0,890 (денари/литар)
- Дизел гориво –		
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	0,300 (денари/литар)
- Масло за горење –		
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	0,300 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,740 (денари/килограм)

## Член 7

Во највисоките малопродажните цени утврдени со членот 1 од оваа одлука акцизите што ги плаќаат обврзниците согласно прописите за акцизи, изнесуваат:

- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 95	-	23,692 (денари/литар)
- Моторен бензин –		
ЕУРОСУПЕР БС - 98	-	23,692 (денари/литар)
- Дизел гориво –		
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	-	18,121 (денари/литар)
- Масло за горење –		
Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	-	18,121 (денари/литар)
- Мазут М-1 НС	-	0,100 (денари/килограм)

## Член 8

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе отпочне да се применува од 00:01 часот на 27.10.2020 година и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Северна Македонија“ и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Регулаторна комисија за  
енергетика и водни услуги на  
Република Северна Македонија

Бр. 02-2156/1  
26 октомври 2020 година  
Скопје

Претседател,  
**Марко Бислимски, с.р.**

Нë базë тë нëнит 24, параграфи 1, пика 1, нëнпика 16 dhe нëнит 149 тë Лигит тë Енергетикëс (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” nr. 96/18 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 96/19) dhe нëнит 8 тë Rregullores së Formulimit тë Çmimeve мë тë Larta тë Shitjes me Pakicë тë Derivateve тë Ndryshme тë Naftës dhe тë Lëndëve Djegëse тë Transportit (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr. 108/20 dhe 133/20), Komisioni Rregullator i Eнергетикëс dhe i Shërbimeve тë Ujit тë Republikës së Maqedonisë së Veriut, нë seancën e mbajtur мë 26.10.2020, mori

## V E N D I M

**PËR PËRCAKTIMIN E ÇMIMEVE MË TË LARTA TË SHITJES ME PAKICË TË DERIVATEVE TË NAFTËS DHE TË LËNDËVE DJEGËSE TË TRANSPORTIT**

## Neni 1

(1) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit janë:

- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 95	-	58,50 (denarë/litër)
- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 98	-	60,50 (denarë/litër)
- Naftë motori –		
EURODIZEL BS (D-E V)	-	50,50 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA		
I LEHTË 1 (EL-1)	-	50,00 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	-	26,938 (denarë/kilogram)

(2) Tregtarët me shumicë dhe ata me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, mund të formulojnë çmime edhe më të ulëta të derivateve të ndryshme të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, se çmimet më të larta të përcaktuara sipas paragrafit (1) të këtij neni.

(3) Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas paragrafit (1) të këtij neni, përveç çmimit të mazutit M-1 SU, vlejнë për franko stacionet e pompimit, ndërkaq çmimi i Mazutit M-1 SU vlen për deponime franko të tregtarit me shumicë të derivate të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit brenda vendit.

(4) Te çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të formuluar sipas këtij neni, përfshihet edhe tatimi i vlerës së shtuar sipas Ligjit të Tatimit të Vlerës së Shtuar.

## Neni 2

(1) Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë të derivateve të naftës dhe të lëndëve djegëse të transportit, të përcaktuara sipas nënit 1 të këtij vendimi, janë përfshirë edhe çmimet më të larta të blerjes, të cilat arrijnë vlerën prej:

- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 95	-	18,550 (denarë/litër)
- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 98	-	20,213 (denarë/litër)
- Naftë motori –		
EURODIZEL BS (D-E V)	-	18,000 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA		
I LEHTË 1 (EL-1)	-	17,794 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	-	19,439 (denarë/kilogram)

## Neni 3

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i shpenzimeve të punës, nëpërmjet depos dhe marzhës tregtare, që për Eurosuperin BS-95 është 5,614 denarë/litër, për Eurosuperin BS-98 është 5,646 denarë/litër, për Eurodizelin BS (D-E V) është 5,596 denarë/litër, për Ekstra të Lehtë 1 (EL-1) është 5,368 denarë/litër, ndërkaq për Mazutin M-1 SU kompensimi është 2,500 denarë/kilogram.

## Neni 4

Çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, me përjashtim të Mazutit M-1 SU, përfshijnë edhe kompensimin e shpenzimeve të transportit, nga depoja deri te pompat e benzinës, në vlerë prej 0,75 denarë/litër për të gjitha derivatet e naftës.

## Neni 5

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të vërtetuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është i përfshirë edhe kompensimi i financimit të aktiviteteve të fushës së mjedisit jetësor, që sipas nenit 184, paragrafi 2, nënpika 2 të Ligjit të Mjedisit Jetësor, e paguajnë tatimpaguesit e përcaktuar me këtë ligj:

- Benzinë motori -	-	
EUROSUPER BS – 95	-	0,080 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	-	
EUROSUPER BS – 98	-	0,080 (denarë/litër)
- Naftë motori –	-	
EURODIZEL BS (D-E V)	-	0,030 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA	-	
I LEHTË 1 (EL-1)	-	0,040 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	-	0,050 (denarë/kilogram)

## Neni 6

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, është përfshirë edhe kompensimi i rezervave të detyrueshme të naftës dhe të derivateve të naftës, të cilin në pajtueshmëri me nenin 24, paragrafi (3) të Ligjit të Rezervave të Detyrueshme të Naftës dhe të Derivateve të Naftës, e paguajnë tatimpaguesit gjatë importit dhe/ose prodhimit të derivateve të naftës:

- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 95	-	0,890 (denarë/litër)
- Benzinë motori -		
EUROSUPER BS – 98	-	0,890 (denarë/litër)
- Naftë motori –		
EURODIZEL BS (D-E V)	-	0,300 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA		
I LEHTË 1 (EL-1)	-	0,300 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	-	0,740 (denarë/kilogram)

## Neni 7

Në çmimet më të larta të shitjes me pakicë, të përcaktuara sipas nenit 1 të këtij vendimi, akcizat që i paguajnë tatimpaguesit në pajtueshmëri me rregullat e akcizave, kanë këtë vlerë:

- Benzinë motori -	-	
EUROSUPER BS – 95	-	23,692 (denarë/litër)
- Benzinë motori -	-	
EUROSUPER BS – 98	-	23,692 (denarë/litër)
- Naftë motori –	-	
EURODIZEL BS (D-E V)	-	18,121 (denarë/litër)
- Vaj djegieje – EKSTRA	-	
I LEHTË 1 (EL-1)	-	18,121 (denarë/litër)
- Mazut M-1 SU	-	0,100 (denarë/kilogram)

## Neni 8

Ky vendim hyn në fuqi ditën e marrjes së tij, ndërkaq do të fillojë të zbatohet nga ora 00:01 e datës 27.10.2020 dhe do të botohet në “Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut” edhe në faqen e internetit të Komisionit Rregullator të Energjetikës dhe të Shërbimeve të Ujit të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Kryetari

i Komisionit Rregullator i

Energjetikës

dhe i Shërbimeve të Ujit të

Republikës Maqedonisë së Veriut,

**Марко Библимоски, d.v.**

Nr. 02-2156/1

26.10.2020

Shkup



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија



[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје  
бул. Партизански одреди бр. 29, Поштенски фах 51  
в. д. директор и одговорен уредник – Татијана Лалчевска  
телефон: +389-2-55 12 400  
телефакс: +389-2-55 12 401

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)

ISSN 0354-1622

Претплатата за 2020 година изнесува 12.200 денари.  
„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации: 15 дена.  
Жиро-сметка: 300000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.  
Печат: Печатница НАПРЕДОК ДООЕЛ Тетово.



2020255